



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 27.02.2014

СООПШТЕНИЕ

Истурена канцеларија во општина Боговиње

Директорот на Фондот за здравствено осигурување, Џемали Мехазии беше во работна посета на својата веќе отворена истурена канцеларија во општина Боговиње, при што оствари и среба со градоначалникот на општина Боговиње, Хазби Идризи. Директорот Мехазии изрази благодарност до градоначалникот Идризи за отстапената просторија каде е сместена истурената канцеларија. Канцеларијата на ФЗОМ е отворена веќе 20 дена, сместена е во просториите на поранешната општинска зграда во село Камењане и отворена е секој работен ден од од 07:30 до 15:30 часот.

Територија која ја опфаќа истурената канцеларија е следнава:

Општина Боговиње во која влегуваат селата: Боговиње, Горно Палчиште, Горно Седларце, Долно Палчиште, Пирок, Жеровјане, Новаќе, Ново село, Раковец, Синичане, Камењане, Калник, Селца Кеч и Јеловјане.



Услуги во истурената канцеларија

ФЗОМ за своите осигуреници и за фирмите ги обезбедува следните 6 процеси, односно 6 услуги, кои се воедно и најфреквентните. Шалтерските услуги кои ФЗОМ ги обезбедува на осигурениците, а кои ќе бидат обезбедени во истурената канцеларија во Боговиње се следниве:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Процес/Услуга	Опфат
1. Пријави - одјави	Сите пријави - одјави на територијата која ја покриваат истурените шалтери. Пријавите и одјавите (30 1 обрасци) во здравствено осигурување ќе може да се остваруваат во овие канцеларии
2. Прием на барање за издавање на ЕЗК	Поднесување на барање за издавање на ЕЗК и проверка на статус на ЕЗК
	Пререгистрација на неосигурани лица
4. Прием на ИЛ обрасци	Пријава/одјава на ИЛ обрасци за сите избрани лекари кои се наоѓаат на територијата која ја покриваат истурените шалтери
5. Печатење на сини картони	Печатење на сини картони
6. Проверка на статус на ЕЗК	Проверка на статус на изработка на електронска здравствена картичка

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во општина Боговиње овозможува за осигурениците од една страна да се растерети гужвата, а од друга страна да се скрати непотребното губење на време **30.000 жители** кои патуваат од наведените локации до најблиската подрачна служба на ФЗОМ за да ги остварат своите права и правата на своите вработени од областа на здравственото осигурување.



Фондот за здравствено осигурување на Македонија посветено работи да биде поблизок до своите осигуреници и да им овозможува полесно остварување на своите права.